

да Ве разочара, туку напротив, ќе придонесе за збогатување на Вашата библиотека, иако само како дигитално издание. Но, сепак тоа е и предност поради поголемата брзина при маневрирањето и разгледувањето на книгата, особено на поголемите. Графичкиот материјал (сли-

ки, карти итн.) е со сосема пристапен квалитет. Притоа, би можело да се заклучи дека вакво издаваштво недостига и кај нас, со што заслужува уште поголемо внимание.

Киро МАВРОСКИ


www.newadwent.org

Интернет денес претставува вистински извор на информации. Секако, треба да се внимава на дадените информации, кои не се секогаш најнови, односно современи, и зад кои не се крие секогаш научното, туку повеќе пропагандното. Покрај тоа, една од најголемите тешкотии при пребарувањето на Интернет, секогаш е огромниот број страни и сајтови што се јавуваат при барањето на некој термин што нè интересира.


Еден од web-site-овите со огромен број информации со историска тематика секако е www.newadwent.org. На овој сајт

може да се најдат огромен број содржини, кои, според составувачите, содржат околу 11.000 статии. Во статиите преовладува историската содржина, а притоа се опфатени: личности, локалитети, дела од светите отци, како и други содржини. Изработен е мошне интуитивно и движењето низ него е лесно. Не е премногу оптоварен со реклами и со друга графика, што го олеснува манипулирањето.

Главниот дел од овој web-site го сочинува Католичката енциклопедија, во која, како што рековме, според составувачите има повеќе од 11.000 статии. Пре-



Почейнаиџа сѝрана од www.newadwent.org



Опис на историскиот шек до овој сајт

барувањето и движењето е многу лесно и брзо, бидејќи на горниот дел од страницата е поставен абеџедник, со помош на кој, доколку го знаеме името, многу лесно ќе го пронајдеме. Притоа, секоја статија, ако има потреба и од сродни содржини, линкувана е со другите содржини. Тука би напоменал дека како еден можен недостаток може да се смета скромниот илустративен материјал што е употребен и ставен на преглед во статиите. Но, тоа пак, од друга страна, овозможува брзо и лесно движење низ содржините. Од овој web-site е изработен CD-rom, кој ги има инкорпорирано целосно овие содржини.

Доколку почнете со преглед на содржините што ги има, составувачите на

овој web-site веднаш по стартувањето на линкот Catholic Encyclopedia го даваат историскиот тек на составувањето на содржините, и притоа на некој начин го нагласуваат научничкиот пристап при составувањето на содржините, но и со повик кон читателот за испраќање забелешки, како за вистинитоста, така и во врска со зголемувањето на обемот на содржините.

Содржините на овој web-site претставуваат одлична основа за понатамошно пребарување на литература, откако ни даваат и повеќе од основните содржини за бараната проблематика.

Киро МАВРОСКИ